

Врз основа на член 13 став (1) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16), член 7 став (1) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга („Службен весник на Република Македонија“ бр.63/17), а постапувајќи по Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2021-2023 година на КЈП „Никола Карев“ Пробиштип бр.03-487/1 од 17 јуни 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија под УП1 бр.08-154/20 од 29 јули 2020 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 27 август 2020 година, донесе

РЕШЕНИЕ

за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на КЈП „Никола Карев“ Пробиштип за регулиран период 2021-2023 година

1. На КЈП „Никола Карев“ Пробиштип се утврдува просечна тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води и тоа:
 - за 2021 година во износ од 4,08 ден/м³;
 - за 2022 година во износ од 4,42 ден/м³;
 - за 2023 година во износ од 4,63 ден/м³.
2. Се утврдува опсег на висината на тарифата:
 - минималниот и максималниот опсег за 2021 година изнесува 1,91%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2022 година изнесува 4,83%;
 - минималниот и максималниот опсег за 2023 година, изнесува 5,59%.
3. Се утврдува минималната и максималната просечна тарифа согласно минималниот и максималниот опсег од точка 2 на ова Решение:
 - за 2021 година:
 - минимална просечна тарифа 4,00 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 4,16 ден/м³;
 - за 2022 година:
 - минимална просечна тарифа 4,21 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 4,64 ден/м³;
 - за 2023 година:
 - минимална просечна тарифа 4,37 ден/м³;
 - максимална просечна тарифа 4,89 ден/м³.
4. Се задолжува давателот на водната услуга од точка 1 на ова решение да ги исполни условите од Планот за прилагодување на тарифи за водни услуги согласно кои се пресметува минималниот и максималниот опсег на висината на тарифата за водната услуга.

5. Утврдената тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води важи за регулиран период 2021-2023 година.
6. Решението влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“, се објавува и веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, а се применува од 1 јануари 2021 година.

Образложение

ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип, согласно Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (во понатамошниот текст: Правилник), Методологијата за определување на тарифите за водна услуга (во понатамошниот текст: Методологија) и Упатството за подготовка на барањето за утврдување на тарифа за водна услуга поднесоците и критериумите за оцена, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги) поднесе Барање за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води со предлог тарифа за регулиран период 2021 - 2023 година, бр.03-487/1 од 17 јуни 2020 година, заведено во архивата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги под УП1 бр.08-154/20 од 29 јули 2020 година (во натамошниот текст: Барање).

Кон Барањето, а во согласност со Методологијата ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип ја достави следната документација:

1. Прилог 1 – пополнет образец БТВУ;
2. Пропратно писмо со образложение;
3. Прилог 2 – изјава за веродостојност на барањето и податоците;
4. Прилог 3 - План за прилагодување на тарифите за водни услуги со предлог тарифи за водни услуги;
5. Податоци и извештаи од Бизнис план кои се задолжителни за утврдување на тарифите за водните услуги;
6. Прилог 4 - пополнета листа на главни индикатори за успешност и цели;
7. Решение за упис во Централен регистар на Република Северна Македонија со сите промени и Статут на давателот на водни услуги;
8. Финансиски извештаи и бруто биланси за три претходни години, со сите прилози во согласност со важечката законска регулатива во Република Северна Македонија.

Доставени податоци

ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип во барањето ги има презентирало следните податоци:

- Податоци за базната 2019 година:

Опис	2019
Трошоци за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар	105.328
Трошоци за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства	214.988
Трошоци за осигурување на основни средства	1.044
Бруто плати	1.833.447
Други услуги	164.323
Останати и вонредни трошоци	128.533
Даноци, придонеси и други давачки кои не зависат од резултатот	7.017
Вкупно оперативни трошоци	2.454.679
Остварена просечна пондерирана тарифа	3,85

- Податоци за регулираниот период :

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	2.628.285	2.757.215	2.856.941
Амортизација	денари	136.538	410.361	484.485
Средства за ликвидност	денари	14.231	16.483	17.440
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	8.190.000	2.500.000	2.750.000
Принос на регулирани средства	денари	81.363	128.966	146.493
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	2.860.416	3.313.025	3.505.358
Количина	m ³	675.968	673.272	670.384
Просечна тарифа	ден/m ³	4,13	4,66	4,91
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	4,03	4,39	4,59
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	4,23	4,92	5,23

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 5 август 2020 година го објави Барањето на веб страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги и во дневните весници „Слободен печат“ и „Коха“.

По објавеното Барање, во рокот утврден во Известувањето, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на 21 август 2020 година на својата веб страница го објави Предлог Решението за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип за регулиран период 2021-2023 година и ги повика сите заинтересирани страни да достават свои сугестии, забелешки и предлози.

По објавеното Предлог Решение, до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги не беа доставени забелешки, мислења и предлози од заинтересираните правни и физички лица.

Согласно член 5 став (4) од Деловникот за работа на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги бр.01-898 од 30 март 2020 година, ако за одлучување по прашањата од став (3) точки 4), 5) и 6) од член 5, Регулаторната комисија за енергетика утврди дека нема потреба од одржување на подготвителна седница, ќе донесе решение актот за кој се одлучува да се донесе на седница без одржување на подготвителна седница.

Со оглед на тоа што по укинувањето на вонредната состојба во Република Северна Македонија сеуште постои пандемија од заразна болест, а во интерес на зачувување на здравјето на странките, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги со Решение бр. 02-1793/1 од 27 август 2020 година, одлучи да се одржи седница за донесување на ова решение, без одржување на подготвителна седница.

Анализа од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги

При анализа на доставените податоци во Барањето за утврдување на тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води за регулиран период 2021-2023 година, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го утврди следното:

Опис	Ед.мерка	2021	2022	2023
Оперативни трошоци	денари	2.628.285	2.757.215	2.856.941
Амортизација	денари	127.069	308.920	367.028
Средства за ликвидност	денари	13.978	15.526	16.302
Ново набавени средства и пуштени во употреба во текот на годината	денари	6.068.109	2.000.000	2.000.000
Принос на регулирани основни средства	денари	40.253	38.991	36.451
Останати приходи остварени при вршење на водната улога	денари	0	0	0
РЕГУЛИРАН ПРИХОД (MAR)	денари	2.809.585	3.120.652	3.276.722
Количина	m ³	675.968	673.272	670.384
Просечна тарифа	ден/m ³	4,08	4,42	4,63
Минимална просечна тарифа	ден/m ³	4,00	4,21	4,37
Максимална просечна тарифа	ден/m ³	4,16	4,64	4,89

По извршената анализа на реализираните оперативни трошоци од првиот регулиран период и податоците од бизнис планот, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за регулираниот период 2021 – 2023 година ги прифати оперативни трошоци согласно податоците презентирани во Барањето како што следи:

1. Трошоците за материјали, енергија, резервни делови и ситен инвентар изнесуваат 116.177 денари за 2021 година, 130.192 денари за 2022 година и 137.188 денари за 2023 година;
2. Трошоците за тековно одржување, ремонт и услуги за одржување на основните средства изнесуваат 222.544 денари за 2021 година, 227.576 денари за 2022 година и 231.685 денари за 2023 година;
3. Трошоците за осигурување на основните средства изнесуваат 1.151 денари за 2021 година, 1.290 денари за 2022 година и 1.359 денари за 2023 година;
4. Трошоците за бруто плати изнесуваат 1.965.394 денари за 2021 година, 2.047.752 денари за 2022 година и 2.121.784 денари за 2023 година;
5. Другите услуги изнесуваат 173.506 денари за 2021 година, 182.857 денари за 2022 година и 188.373 денари за 2023 година;
6. Останатите и вонредните трошоци изнесуваат 141.773 денари за 2021 година, 158.875 денари за 2022 година и 167.412 денари за 2023 година;

7. Даноците, придонесите и другите давачки кои не зависат од резултатот изнесуваат 7.740 денари за 2021 година, 8.674 денари за 2022 година и 9.140 денари за 2023 година.

Амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга е признаена согласно процентот на реализирани инвестиции во 2018 и 2019 година којшто изнесува 3,11%. Согласно тоа, амортизацијата на сопствените основни средства со кои се врши водната услуга изнесува 66.463 денари за 2021 година, 66.496 денари за 2022 година и 63.998 денари за 2023 година.

Амортизацијата на бесплатно добиените основни средства со кои се врши водната услуга е прифатена согласно податоците од Барањето и истата изнесува 60.606 денари за 2021 година, 242.424 денари за 2022 година и 303.030 денари за 2023 година.

Средствата за ликвидност се пресметани на ниво од 0,50% од регулираниот приход на начин утврден согласно Методологијата и истите изнесуваат 13.978 денари за 2021 година, 15.526 денари за 2022 година и 16.302 денари за 2023 година.

Приносот на регулираните основни средства за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води за 40.253 денари за 2021 година, 38.991 денари за 2022 година и 36.451 денари за 2023 година. При пресметката на приносот за регулираниот период 2021-2023 година признаени се 3,11% (согласно процентот на реализирани инвестиции во 2018 и 2019 година) од планираните инвестиции финансирани од сопствени средства и во целост се признаени инвестициите кои ќе бидат обезбедени од грантови. Вака утврдените инвестиции изнесуваат во вкупен износ од 6.068.109 денари за 2021 година, 2.000.000 денари за 2022 година и 2.000.000 денари за 2023 година.

Согласно горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги утврди просечната тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води да изнесува 4,08 ден/м³ за 2021 година, 4,42 ден/м³ за 2022 година и 4,63 ден/м³ за 2023 година.

При утврдување на просечната тарифа за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги имаше во предвид цената на водната услуга да не го надминува прагот на достапност, одреден на ниво од 3% од просекот на вкупниот приход по домаќинство во подрачјето во кое се обезбедува водната услуга. Цената на водната услуга ги вклучува тарифата за водната услуга, надоместоците поврзани со користење на водите и даноците утврдени со закон. Исто така, во процесот на донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип треба да ги има во предвид ефектите од измена на постојната тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води во крајната цена на водната услуга која се фактурира до крајните корисници во подрачјето на општина Пробиштип.

Минималниот и максималниот дозволен опсег од утврдената вредност на просечната тарифа, кој ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип ќе го примени при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води изнесува 1,91% за 2021 година, 4,83% за 2022 година и 5,59% за 2023 година.

ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип при донесување на Одлуката за утврдување на тарифата за водната услуга собирање и одведување на урбани отпадни води треба да има во предвид дека минималната просечна дозволена тарифа ги покрива оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства и цената на долгорочните долгови на давателот на водната услуга, додека пак максималната просечна дозволена тарифа ги покрива

оперативните трошоци на давателот на водната услуга, амортизацијата на сопствените основни средства и на бесплатно добиените основни средства, средствата за ликвидност, како и приносот на регулираните основни средства.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги го задолжува ЈКП „Никола Карев“ Пробиштип да води одвоена сметководствена евиденција за секоја водна услуга одделно и за секоја друга дејност која ја врши, а која не се смета за водна услуга, за времетраење на целиот регулиран период.

Решението на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги е конечно во управна постапка.

Имајќи го во предвид горенаведеното, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение, незадоволната страна има право да поднесе тужба пред Управен суд во рок од 30 дена од денот на приемот на решението, согласно член 13 став (15) од Законот за утврдување на цени на водните услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр.7/16).

УП1 бр. 08-154/20
27 август 2020 година
Скопје

Претседател на Регулаторна комисија за
енергетика и водни услуги на
Република Северна Македонија

Марко Бислимоски